

# TOYOTA SURE DESIGN



Шпанската фирма "Sure Design" создаде автомобил во калапот на легендарниот 2000 GT на "Toyota". Се поставува прашање кој спортист на "Toyota" ќе го претставува ова купе наречено 2000 SR. Тоа е купе кое му оддава почит на 2000 GT од шеесеттите години, автомобилот со кој "Toyota" прв пат се обиде да влезе во сегментот на супер спортисти. И бидејќи беа произведени само 351 примерок во периодот од 1967 до 1970 година, колку што траеше



производството, купето е многу барано од фанови на историски автомобили. Модерната интерпретација на 2000 GT е купе со две врати со остри линии и лут лик. И во чекор со идеологијата на "Toyota" за алтернативна технологија, 2000 SR има два извора на моќност. На патека купето користи 3,5 литарски турбо-бензинец, кој остварува 600 кс, кои возат на биоетанол. Во насока кон патеката служи и погонот на задните тркала за соодветни возни својства. Сепак, на јавни патишта во погон се става вториот двигател електромотор. Тој независно ги задвижува само предните тркала и што е најважно - за зачувување на животната средина има нула емисија на издувни гасови.

# FORD VERVE

Концептниот модел, како и во Европа, се вика Verve, но со додатокот Sedan. Сè е јасно околу автомобилот. Подвозјето е исто како на скратениот Verve, а внатрешноста нуди еднаков простор. Има само една разлика, поголем багажен простор. Сепак, оваа изведба на новиот малечок на "Ford" не изгледа воопшто лошо. Страничната линија



## ФЛЕШ ВЕСТИ

### ГЛАВОБОЛКИ ЗА "VOLVO"

Поради проблеми со системот за воздушните перничња, шведскиот производител, кој е синоним за безбедноста во светот на автомобилите, ќе биде принуден да повлече 18.000 возила низ цел свет. "Volvo" соопшти дека проблемот со воздушните перничња се појавил кај возилата од моделите V70 и XC70. Конкретно, при удар на возилата од спомнатите модели во помали предмети, брзината на отворање на воздушните перничња не ги задоволувала критериумите, па нивното отворање претставува задоцнета реакција. Дури 4.980 возила, од вкупно 18.000 кои ќе бидат повлечени од пазарот, се наоѓаат во Шведска, а поголем дел од останатите се наоѓа во Германија, Велика Британија и во САД.

потсетува на Mondeo, додека предниот дел е позајмен од истоимениот концепт, кој се појави во Европа. Дали и ние ќе ја добиеме оваа изведба? Па, сместени сме во оние сиромашни источни земји, кои бараат повеќе лим за помалку пари. Многу веројатно!

## CARLSSON C-CLASS ESTATE



Уште пред да пристигне во продажните салони новиот комби од Class S на "Mercedes", претрпе серија модификации направени од инженерите на германскиот тјунер "Carlsson". Модификациите вклучуваат зголемување на моќноста на моторот и нов луксузен ентериер. Екстериерот претрпел мали измени со нов аеродинамичен кит и со леснометални бандажи.

За фановите на дизели "Carlsson" нуди зголемување на моќноста и на вртежниот момент за 20 проценти за сите дизел мотори на "Mercedes", со ремапирање на ECU. На четирицилиндричниот дизел во Class S моќноста му е зголемена за 34 кс и сега тој остварува потенци 204 "коњи", со максимален вртежен момент од 480 Nm наместо 400 Nm, кои ги испорачува стандардниот мотор. Резултатот од зголемувањето на моќноста е скратувањето на спринтот до 100 км/ч за 1 секунда и скартувањето на забрзувањето од 80 до 180

км/ч за цели седум секунди. Покрај дизелите и 3,5 литарскиот V6 бензинец добива здрава доза на снага. Развиен во одделот за мотоспорт китот SK35 овозможува 295 кс и истискува максимални 385 Nm вртежен момент, терајќи го автомобилот до крајна брзина од 270 км/ч. Спринтот до стотка трае само 6 секунди, што е за 4 десетинки подобро од серискиот модел.

ИСПРАТИ  
**СМС**



КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ  
**ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА

**075 14 14 42**

20 ДЕН. + 18% ДДВ

## СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: SON поим Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот